

ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ И ЗАПИШУВАЊЕ ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019

Електронско бирање предмети iKnow/eIndex: 14.1. – 28.2.2019

Поднесување документи во Студентски прашања со задолжително електронски избрани предмети

1 година: 11.02. - 15.02.2019

2 година: 18.02. - 20.02.2019

3 година: 21.02. - 25.02.2019

4 година и повеќе: 26.02. – 28.02.2019

Ве молиме за задолжително почитување на термините по студиски години!

ЕЛЕКТРОНСКО БИРАЊЕ:

- 1, 2, 3 и 4 година преку **iKnow** системот, прво бирате упис на летен семестар, а потоа ги бирате предметите во делот предмети
- Останатите студенти ги пријавуваат предметите преку својот **интернет профил** во делот Моите предмети

Ве молиме по извршеното бирање на предметите повторно да го проверите вашиот профил, односно избраните предмети.

НАПОМЕНА: БИРАЊЕТО НА ПРЕДМЕТИ НЕ ЗНАЧИ ДЕКА ИСТИТЕ ПРЕДМЕТИ СЕ ПРИЈАВЕНИ ЗА ИСПИТ.

ВО СЛУЧАЈ НА ПРОБЛЕМ ВО РОКОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ ПИШЕТЕ НА: ekts.sluzba@gmail.com

ДОКУМЕНТИ ПОТРЕБНИ ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА:

1. **Семестрален лист** за заверка на зимскиот семестар со 50 денари уплатница за административна такса.
2. **Уписен лист за летниот семестар** со 50 денари уплатница за административна такса.
3. **Пополнет индекс*** во кој се запишани **претходно електронски избраните** предмети согласно со долунаведеното упатство **(ПРИЛОГ 2)**
*** задолжително со печат од систематски преглед (за студентите од 1 година)**
4. **Уплатница за школарина** уплатена на сума пресметана според тоа колку кредити запишува студентот **(ПРИЛОГ 1)**


УПЛАТИТЕ ЗА ПРЕЗАПИШУВАЊЕ ДА БИДАТ НА 1 ПОСЕБНА УПЛАТНИЦА (ПРИЛОГ 1)

Студентите се должни запишаните изборни и слободни изборни предмети кои нема да се активираат поради мал број на студенти или евентуално поклопување на термините за настава да ги заменат најдоцна до 8 март 2019 година.


ВАЖНИ НАПОМЕНИ:

- Студентите запишани прв пат во учебната 2013/2014 и потоа кои запишуваат задолжителен предмет по 3-ти пат поминуваат во квота со кофинансирање.
- Студентите запишани првпат во учебната 2013/2014 година и потоа преминуваат од државна во квота со кофинансирање, ако при запишување на зимскиот/летниот семестар во учебната 2018/2019 година немаат освоено 50% од ЕКТС кредити во зимскиот/летниот семестар од учебната 2017/2018 година. Оваа одлука се однесува при запишување на сите наредни зимски/летни семестри.
- Студентите се должни оцените за положените предмети да ги имаат впишано во индексот пред заверката/уписот на семестарот.
- Студентите коишто го положиле последниот испит од студиската програма и им е останата само одбраната на дипломскиот труд треба веднаш по положувањето на последниот испит да го достават индексот во секторот за студентски прашања за проверка на студентското досие и исполнетоста на условите за одбрана на дипломскиот труд.
- Студентите кои го имаа запишано дипломскиот труд и на кои рокот за изработка односно одбрана на дипломскиот труд го преминува рокот за запишување на летниот семестар вршат запишување на летниот семестар само со уписен лист и уплата за административна такса. Оние студенти кои дипломскиот труд им останува како обврска во летниот семестар се должни истиот да го запишат.

ПРИЛОГ 1 - ПРЕСМЕТУВАЊЕ ЗА УПИС ПО КРЕДИТ ЗА СТУДЕНТИ ПО МОДУЛАРНИ СТУДИИ



ЕДЕН ПРЕДМЕТ = 5 КРЕДИТИ




ДРЖАВНА КВОТА 200€

- Предмет
- Предмет
- Предмет
- Предмет
- Предмет

КОФИНАНСИРАЊЕ - 400€

- Предмет
- Предмет
- Предмет
- Предмет
- Предмет



- ПРИЛОГ 2 -

УПАТСТВО ЗА ЗАПИШУВАЊЕ/ПРЕЗАПИШУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ

ПРЕЗАПИШУВАЊЕТО НА ПРЕДМЕТИТЕ ВО ИНДЕКСОТ Е ИСКЛУЧИТЕЛНО ПО СЛЕДНИОТ РЕДОСЛЕД



До максимум од **30 кредити** (6 предмети)

7 предмет (до 35 кредити) се доплаќа види упатство за пресметување
односно **40 кредити** за студенти со просек повисок од **8.5**, само за предмети со цел за побрзо напредување на
студиите

НАПОМЕНА: Максималниот број на студенти во слободен изборен предмет е **50** (односно првите педесет студенти кои го избрале предметот како слободен изборен)